

Градоначалникот на Град Скопје, врз основа на Програмата за култура за 2019 година, а во рамките на проектот за реализација на

Програмата за развој на креативните индустрии
која ќе се реализира во периодот од 30 мај до 02 јуни 2019 година во

ЈУ Младински Културен Центар Скопје

објавува

Ј а в е н п о в и к

за изработка на идеен проект со реализација на

Фестивалот „ Скопје Креатива “

Фестивал за развој на креативните индустрии на Град Скопје за 2019 година

Програмата за развој на креативните индустрии за 2019 година треба да обезбеди промоција на вредности, производи и услуги од областа на креативните индустрии како што се: дизајн (индустриски, графички, моден дизајн), мебел дизајн и архитектура, аудио-визуелни уметности, нови медиуми, ИТ технологии, изведбени уметности и други.

Право на учество

На Јавниот повик може да учествуваат правни лица регистрирани за вршење дејност од областа на културата и позитивната законска регулатива во Република Македонија .

Услови за финансирање

За добивање на финансиските средства за спроведување на Програмата за развој на креативните индустрии за 2019 година правните лица треба да ги исполнат следните услови:

- Правните лица да бидат регистрирани во Централен регистар на Република Македонија.

Правното лице да аплицира со инвентивен концепт на програма (фокус на Скопје креатива 2019), истиот може да биде во партнерство со национални, јавни, приватни или независни институции и организации од областа на култура, наука, технологија и/или други области од економијата, меката и тешката индустрија.

- Правното лице да има референтна листа или ЦВ од најмалку три (3) реализирани проекти од областа на културата или креативните индустрии.

- Правното лице да има искуство во менторирање или реализација на работилници, тренинзи, обуки, предавања од областа на културата или креативните индустрии.

Критериуми за учество

Правото за спроведување на Програмата за развој на креативните индустрии за 2019 година, ќе го добие правното лице кое ќе понуди прототип/програма/проект дизајн што ги исполнува некои од следните критериуми:

- Оригиналност и иновативност на програмскиот/проектниот концепт, со цел надминување на класичните поделби по области во уметноста и дизајнот.

- Современ пристап во поврзување на нови технологии и дигитални медиуми во уметничкото творештво и други облици на креативно изразување.

- Промоција и активности за подигнување на свеста за значењето на креативните индустрии.

- Акционен план за реализација на активностите во рамките на програмата/проектот.

- Мултидисциплинарни, интердисциплинарни и мултикултурални активности кои се предвидени во рамките на програмата/проектот.

- Инволвирање на креативните индустрии во формалните и неформалните образовни процеси во Скопје, со цел развој на креативна младина.

- Поттикнување на претприемачките и бизнис вештини кај младите, уметниците, дизајнерите и поединците/групите во рамките на креативните индустрии.

- Активности со продажен потенцијал (вклучувајќи и поап продавници).

- Издржаност на програмата/проектот кој/а ќе се базира на концепт со одржлив развој.

- Активности од меѓународен карактер, присуство на експерти од областа на креативните индустрии (преку партнерства и копродукции).

- Стимулација, реализација и презентација на творештвото на креативните потенцијали на децата и младите, за остварување на креативни проекти.

- Финансиски најповолна понуда, која е реално остварлива.

Табела со критериуми за избор на најдобар проект:

| Критериуми | Максимум бодови |
|---|-----------------|
| 1. Организациска структура и искуство | 40 |
| 1.1 Дали апликантот има потребни технички ресурси за реализација на предлог проектот | 10 |
| 1.2 Стручни лица кои учествуваат во спроведување на проектот | 10 |
| 1.3 Видливост на апликантот (организацијата, здружението, агенцијата) online | 10 |
| 1.4 Дали апликантот има релевантно искуство во реализација на слични проекти | 10 |
| 2. Финансиски план | 20 |
| 2.1 Дали правното лице обезбедува процент на сопствено учество во остварување на проектот | 10 |
| 2.2 Дали предложениот финансиски план е реален | 10 |
| 3. Квалитет на проектот | 40 |
| 3.1 Колку општата цел на проектот ќе придонесе кон реализација на дадените приоритети, колку е јасна и соодветно определена | 10 |
| 3.2 Понудени квалитетни и иновативни решенија во предлог проектот | 10 |
| 3.3 Обезбедена вклученост на други институции и организации | 10 |
| 3.4 Активности од меѓународен карактер , присуство на експерти од областа на креативните индустрии (преку партнерства и копродукции). | 10 |

Начин на аплицирање:

Заинтересираните кандидати, потребно е да ја превземат пријавата од официјалната веб страница на Град Скопје , истата во целост да ја пополнат, потпишат и заверат со печат (за правни лица) во затворен плик доставен во архивата на Град Скопје.

Покрај пријавата кандидатите задолжително треба да достават:

Потребни документи:

- Пријава за учество
- Финансиски план (детално разработена финансиска конструкција)

- Идеен проект со опис на активности
 - Детално разработен план за реализација на активностите
 - Потврда од УЈП за платени даноци и други јавни давачки
- Наслов, детален опис, скици, концепт на предлог проект за прототип, проект дизајн, програма со предлог финансиска конструкција за реализација на истата за правни лица. Основни податоци од регистрацијата на правното лице.
- Тековна сметка не постара од 6 месеци од Централен регистар на РМ (копија во печатена форма).
- Биографија/ЦВ/Референтна листа (евиденција) на реализирани претходни проекти во печатена форма.
- Професионално портфолио на USB .
- Точно пополнета пријава .
- Професионална биографија/ЦВ на стручните лица .
- Соработници, кои ќе бидат ангажирани во реализација на проектот. (Документите да бидат доставени во печатена и дигитална форма USB)

Јавниот повик ќе трае (7 дена) од денот на објавувањето односно од 01.02.2019 година, заклучно со 07.02.2019 година.

Пријавите се подигаат во Сектор за јавни дејности - Одделение за култура, Барака 2 и на веб страницата на Град Скопје и истите треба да се достават до Архивата на Град Скопје, по пошта или лично на адреса Бул. „Илинден“ бр. 82 до 18:00 часот.

Комисијата составена од Градоначалникот на Град Скопје донесува решение за најдобрите пријави и ќе ги извести сите подносителите на пријавата за направениот избор.

Пријавите со непотполни податоци, како и тие кои нема да бидат доставени во наведениот рок нема да бидат разгледани.

Дополнителни информации може да се добијат на телефон 02/3297-324 или на меил kultura@skopje.gov.mk

Градоначалник на Град Скопје